

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

	Набавка на сувенири за потребите на Министерството за транспорт и врски за период од 1 (една) година						
--	--	--	--	--	--	--	--

Набавка на пакет аудио опрема за озвучување на сала за одржување на прес конференции за потребите на Министерството за транспорт и врски	Стоки	1	„ЦСС“ ДОО - Скопје	76924 ден.	49-53/7	17.02.2011
Услуги за користење на хотелско сместување и	Услуги	3	Фламинго ДООЕЛ Охрид „ХОТЕЛ ДОНЧО“	118000 ден.	49-95/1	25.02.2011

угостителски услуги за одржување на „Работилница во однос на предложените законски решенија од областа на						
Набавка на Услуга за копирање на проекти за потребите на Министерството за транспорт и врски за период од 1 (една) година	Услуги	1	Копи центар „ТОНИ“ ДОО - Скопје	118000 ден.	49-99/8	24.03.2011
Набавка на услуга за перење на алужбени моторни возила на Министерството за транспорт и врски за	Услуги	4	„СТАРС НИКОЛА“ ДООЕЛ - Скопје	177000 ден.	49-101/7	29.03.2011

период од 1 (една) година						
Набавка на резано и саксиско цвеќе и цветни аранжмани за потребите на Министерството за транспорт и врски за период од 1 (една) година	Стоки	2	„ГАРДЕН ФЛОРА МБ“ увоз-извол ДООЕЛ - Скопје	236000 ден.	49-111/8	29.03.2011
Набавка на Услуга за изработка на ревија на проектна документација на ниво на Идеен,	Услуги	1	„ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО - Скопје	236000 ден.	49-114/8	07.04.2011

Основен и Изведбен проект за објект Управна Зграда на Министерств							
Набавка на Услуга за изработка на месечен билтен за реализирани активности на Министерството за транспорт и врски	Услуги	1	„РЕПУБЛИКА“ ДООЕЛ	337890 ден.	49-229/7	08.06.2011	
Набавка на Услуга за вршење на систематски преглед на вработените од Министерството за транспорт и врски	Услуги	3	ПЗУ „МЕДИКА“ - Скопје	354000 ден.	49-248/14	06.05.2011	
Набавка на софтверска програма за потребите на Капетанијата на пристаништата - Охрид	Стоки	6	„ЕНТЕР“ ДОО - Охрид	194250 ден.	49-266/11	04.05.2011	
Набавка на консултатнтски услуги за воспоставување на документиран систем за управување со квалитет согласно барањата на меѓународниот стандард ISO 90	Услуги	3	„СИВ КОНСАЛТ“ ДОО - Скопје	341020 ден.	49-272/8	11.05.2011	
Набавка на Услуги за сервисирање и одржување на информатичка опрема	Услуги	3	„ДУНА КОМПЈУТЕРИ“ ДОО - Скопје	295000 ден.	49-312/12	13.06.2011	

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Склучен договор							
Број на оглас	Предмет на	Вид на	Број на	Име/назив на	Вредност на	Број на	Датум на

	договорот за јавна набавка	договор за јавна набавка	добиени понуди	носителот на набавката	склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	договорот / фактурата	договорот / фактурата
10/2011	Набавка на канцелариски материјал	Стоки	8	„ТОЗ-МК“ ДООЕЛ Скопје	401200 ден.	49-108/15	08.04.2011
11/2011	Набавка на Услуги за испраќање на пратки по брза пошта	Услуги	1	„ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ - Скопје	401200 ден.	49-107/8	21.03.2011
15/2011	Набавка и монтажа на гуми за патнички моторни возила за период од 1 (година).	Стоки	6	„ТДА ТРЕЈД“ ДОО увоз-извоз Скопје	413000 ден.	49-115/9	09.05.2011
17/2011	Набавка на шпедитерски услуги за увоз на автобуси	Услуги	5	„ШЕНКЕР“ ДООЕЛ Скопје	944000 ден.	49-161/15	13.04.2011
24/2011	Услуга за технички преглед за регистрација на патнички моторни возила за период од 1 (една) година.	Услуги	3	„АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА“ Скопје	472000 ден.	49-265/8	06.05.2011

II.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Реден број	Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на услуги 17-27 од Уредбата)	Број на добиени понуди	Склучен договор / добиени фактури			
			Име/назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор / фактура со вклучен ДДВ	Број на договорот / фактурата	Датум на договорот / фактурата
1	Набавка на Услуга за превод за потребите на Министерството за транспорт и врски за период од 1 (една) година Категорија на услуга: бр.27	3	„ЕКСЕЛЕНС СКУЛ“ ДОО Скопје	354000 ден.	49-247/7	04.05.2011

II.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН: **05-07-2011**

